



ПРАВИЛА ЗА ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА 2017

Тек на натпреварот и правила на однесување

- 1) Натпреварот започнува во **09:30 ч.** Натпреварувачите треба да бидат пред училницата во која ќе се одвива натпреварот најдоцна во **09:00 ч.** Натпреварот завршува во **11:30 ч.** Тестовите предадени по **11:30 ч.** нема да се земат предвид за прегледување.
- 2) Решавањето на целиот тест (прашања и проблеми/задачи) трае **120 минути.**
- 3) Вкупниот број поени што може да се освојат е **50 (30 + 20).**
- 4) Тестовите се захефтани заедно со коверти. Во секој коверт има ливче на кое ученикот ги пополнува бараните податоци: име и презиме, училиште, ментор итн., а потоа го затвора (залепува) ковертот. На ковертот и на тестот не смее да има никаква ознака која не е поврзана со одговорите на прашањата. Доколку се забележи било каков знак кој не е одговор на прашањата, ученикот ќе биде дисквалификуван.
- 5) Натпреварувачите се должни да носат со себе сино хемиско пенкало. Тестовите се изработуваат (решаваат) користејќи го хемиското пенкало. **Не е дозволено да се работи со молив.**
- 6) Забранета е употреба на мобилни телефони (најдобро е мобилните телефони да се остават на катедрата на почетокот на натпреварот и да се вратат по неговото завршување).
- 7) За решавање на тестот не е потребен калкулатор.
- 8) Забранет е било каков разговор меѓу натпреварувачите.
- 9) Забранета е употреба на учебници, книги, тетратки, ливчиња, таблица на периодниот систем и слично. Сите потребни податоци се дадени во тестот. Крајниот резултат треба да биде предаден **читко и прегледно.**
- 10) На делот со повеќе понудени одговори од кои еден е точен, **не смее да се врши поправање/преправање** на резултатот. Било какви поправки, шкртаници или заокружени два или повеќе одговори автоматски се оценуваат како погрешен одговор.
- 11) Ако натпреварувачот сака да постави прашање, го повикува одговорниот наставник (тестатор) во училницата, кој го повикува координаторот преку мобилен телефон. Координаторот, во присуство на уште еден наставник-ментор, одлучува дали треба да одговори на прашањето од ученикот. Прашањето мора да биде поставено тивко, кратко и јасно. Доколку двата наставника заклучат дека прашањето заслужува одговор, координаторот гласно го повторува прашањето и дава одговор кој треба да го слушнат сите ученици во училницата. Во спротивно, повторно гласно, се одговара на пример: „Тоа не е од значење за натпреварот“, „Тоа би требало да го знаеш“, „Токму тоа е прашањето на кое треба да одговориш“ и слично.
- 12) Натпреварувач што нема да се придржува до некое (или повеќе) од овие правила/препораки, ќе биде исклучен од натпреварот.
- 13) Учениците од II категорија (IX одделение) кои на минатогодишниот натпревар освоиле прва награда се пласираат директно на регионален натпревар.

Права и обврски на координаторот и училиштата-домаќини

- 1) Училиштата-домаќини се должни да обезбедат доволен број училници и тестатори (чувачи) за натпреварот, најдобро наставници кои **не предаваат** хемија. Овие наставници се одговорни за дисциплината и регуларноста на натпреварот во соодветната училница и за оваа нивна активност добиваат потврда од SXTM.
- 2) Училиштата-домаќини се должни да обезбедат просторија со компјутер поврзан на интернет и со печатач (за да добијат и испечатат клучеви за прегледување на тестовите на е-пошта на координаторот).

- 3) Координаторот прави распоред на седење на учениците, така што ученици од исто училиште треба да бидат максимално **оддалечени** еден од друг во училиницата. Списоци со распоред на ученици треба да бидат истакнати на видно место на влезот на училиштето, како и на вратата на секоја училница во која што ќе се натпреваруваат учениците.
- 4) Координаторот го подига/добива тестовниот и другиот потребен материјал од соодветната база за достава во најблиското место.
- 5) Координаторот од училиштето-домаќин е претседател на општинската комисија.
- 6) Училиштата-домаќини имаат право дополнително да пријават **по два ученика од секоја категорија** (значи, вкупно четворица дополнителни за едно училиште-домаќин). Пријавата треба да се да се направи најдоцна до 03.03.2017 г., а уплатата до 05.03.2017 г.

Достава на тестовниот и друг материјал

- 1) Пред отпочнување на натпреварот на **претседателот на општинската комисија** ќе му бидат доставени комплетни материјали за изведување на натпреварот кои содржат:
 - тестови со коверти (доставени по брза пошта на денот на натпреварот), освен во општини каде бројот на пријавени ученици е помал или еднаков на бројот кој според Правилникот се квалифицира за регионален натпревар.
 - список на ученици (доставени по електронски пат)
 - упатство за членовите на општинската комисија (доставено по електронски пат)
 - формулар за записник (доставен по електронски пат)
- 2) **Клучевите ќе бидат испратени на претседателот на општинската комисија по електронски пат непосредно пред завршување на натпреварот.**

Општинска комисија и наставници-ментори

- 1) Во општинската комисија членуваат присутните наставници-ментори од сите училишта кои учествуваат на натпреварот. Наставниците-ментори се присутни во училиштето-домаќин цело време додека трае натпреварот и прегледувањето на тестовите, сè до нивно предавање на претставникот на брза пошта.
- 2) Менторите имаат **право и обврска** да учествуваат на натпреварот преку контрола на натпреварувачите. Еден ментор не смее да контролира ученици од своето училиште или ученици со кои е во роднинска врска. Доколку ова се случи, учениците ќе бидат дисквалификувани, а наставникот повикан на одговорност.
- 3) Претседателот на комисијата (координаторот од училиштето-домаќин) поседува список од учениците кои имаат право да учествуваат на натпреварот.
- 4) Претседателот на комисијата (координаторот од училиштето-домаќин) ги носи испечатените тестови кои се наоѓаат во запечатена кутија/коверт. **Кутијата/ковертот се отвора во присуство на сите наставници-ментори.**
- 5) Тестовите ги дели наставникот-тестатор во присуство на еден предметен наставник – член на општинската комисија, кој нема свои ученици во таа училница.
- 6) За време на натпреварот **не е дозволено присуство на други наставници во училницата**, освен при одговарање на прашања од ученици.
- 7) По завршување на натпреварот се собираат сите тестови и се групираат по категорија/одделение. **На тестот и на ковертот**, без да се отвора, од надворешната страна се запишува шифра од страна на член на општинската комисија, која се состои од името на општината и број. Шифрите се ставаат на следниов начин: Првиот тест од купчето за 8 одд. се означува со шифра ОПШТИНА-801, пр. ВЕЛЕС-801 (**шифра се пишува и на ковертот и на тестот**); на следните тестови/коверти се запишуваат шифри, пр. ВЕЛЕС-802, ВЕЛЕС-803 итн. сè до последниот тест од 8 одд. Соодветно, се означуваат тестовите и ковертите за 9 одд. (се започнува со шифра ОПШТИНА-901, потоа следува ОПШТИНА-902, ОПШТИНА-903, сè до последниот тест од 9 одд.).
- 8) Прегледувањето на тестовите од страна на членовите на општинската комисија се врши со затворени коверти.
- 9) Комисијата прави записник за текот на натпреварот (**во два примерока**) така што го пополнува формуларот за записник кој е претходно доставен по електронски пат до координаторот. На

овој формулар **мора** да бидат потпишани (со цело име и презиме и со краток потпис) **сите наставници-ментори** кои учествувале во спроведувањето на општинскиот натпревар.

- 10) Сите материјали (тестовите и двата примерока од записникот) се предаваат на претставник од брзата пошта во самото училиште.
- 11) Наставник кој е вклучен во натпреварите, а не се однесува професионално и во согласност со наведените правила, може да биде повикан на одговорност (вклучително и кривична, доколку се докаже дека постои „пробивање“ на тестот во кое учествувал наставникот).